

SHUTTLE XPC M1000

Новиот "манекен" од компанијата Shuttle освојува на прв поглед, всушност на елегантното кукиште со безжична тастатура и далечински управувач лесно може да му се најде добро место во дневната соба. Модерната графичка картичка, поддршката за аналогни и TV-тјунери, Creative SoundBlaster Live!



7.1 системот задолжен за звук, стандардните USB, FW и LAN приклучоци - се само дел од пописот на овие опреми, кои можете да ги добиете во овој состав. За оперативниот систем е избран Microsoft Media Center, а претставувањето на уредот е закажано по презентацијата на новата верзија на овој оперативен систем, односно за крајот на годинава.

КОМПЈУТЕР СО ГОЛЕМИНА НА ПУРА

Компјутерите продолжуваат да се на различни форми. Последната форма во "FLY Pentop Computer". Името сугерира виот изум користи хартија наместо монитор, ездубувајќи аудио одговори за она што "Computer" комбинира многу различни техно-процесор и оптички сензор, кој му овозможува цијата каде се наоѓа на FLY хартијата. Со пенкалото-т.е. да се дешифрираат различни ракописи и симболи. опции, ја има и опцијата калкулатор. Калкулаторот или на тој начин што на хартија се запишуваат цифрите од 0 сакуваната операција, на пример, "+". Потоа со доближување 1, па до симболот "+" и до бројот 3, компјутерот ќе објави (аудио)



малуваат и да се појавуваат на пазарот во нај-која може да се препознае еден сметач е т.н. дека компјутерот е сместен во пенкало. Нотор и воспоставува интерактивност, об-е нацртано на хартијата. "FLY pen" има на пенкалото да ја одреди лока-компјутер може да се откријат На сметачот, покрај многуте "дигитронот" функционира до 9 и симболите за по-на пенкалото до бројот дека збирот е 4.



LG M4330 МОБИЛЕН И АЛКОТЕСТ

Корејскиот производител го претстави моделот M4330, еден од трите модели на мобилни телефони во кои се вградени детектори за алкохол.

Иновативното решение на LG постигна огромна популарност на корејскиот пазар. Во телефонот е вграден сензор, кој ја детектира присутноста на алкохол во здивот и потоа со графичка анимација го известува неговиот сопственик. Освен можноста за мерење на присутноста на алкохол во здивот на корисникот, телефонот содржи и вграден далечински управувач за ТВ или ДВД плеер.

Останати карактеристики:

- тежина 110 грама;
- дисплеј TFT, 256.000 бои, 176 x 220 пиксели, втор надворешен OLED дисплеј, 65.000 бои, 96 x 96 пиксели;
- камера VGA, 640 x 480 пиксели, видео, flash;
- можности MP3, AAC плеер, WAP 2.0, EDGE, JAVA.



Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ



DIGITAL FOTO & LIMOUSINE SERVICE JASMINA

tel.rab ++ 389-02-3062-018

tel.fax ++ 389-02-3063-425

SKOPJE, MAKEDONIA

СЛИКАЊЕ И СНИМАЊЕ НА ВАШИТЕ
СВАДБИ И СВЕЧЕНОСТИ СО ДИГИТАЛНА ФОТО ОПРЕМА



WWW.FOTOJASMINA.COM.MK
e-mail: fotodigital_jasmina@yahoo.com